

- МИКРОСАМ ДОО ПРИЛЕП
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА
КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

Прилеп, мај 2019

С о д р ж и н а :

	стр.
Извештај на независниот ревизор	1 – 2
Финансиски извештаи	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за промени во главнината	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8
Додатоци	
Додаток 1 – Законска обврска за составување на Годишна сметка и Годишен извештај за работењето	
Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиската состојба, Извештај за добивка или загуба и извештај за останата сеопфатна добивка)	
Додаток 3 – Годишен извештај за работењето	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

Друштвото за електроника, дизајнирање и производство

Микросам увоз-извоз ДОО

7500 Прилеп

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Микросам ДОО Прилеп, (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2018 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликуваат ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти, финансиската состојба на **Микросам ДОО Прилеп** на 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.


Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работењето во согласност со член 352, со член 469 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/2004 ... 239/2018). Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на РМ“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на **Микросам ДОО Прилеп** за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

Прилеп, 20 Мај 2019 година

Овластен ревизор



Пецко Ристески



ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

на Микросам ДОО Прилеп
за годината завршена на 31 декември 2018 година

	Белешки	31 декември 2018 во (000) МКД	31 декември 2017 во (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	24	2,434	5,052
Материјални средства	25	188,561	154,383
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	26	233	695
Долгорочни побарувања		-	-
Вкупно нетековни средства		191,229	160,130
Тековни средства			
Залихи	27	106,296	251,292
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи	28	113,734	83,146
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	28	-	1,244
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акциза и за останати давачки кон државата (претплати)	28	10,937	11,724
Побарувања од вработените		-	-
Останати краткорочни побарувања	28	57	296
Краткорочни финансиски средства		-	-
Парични средства и парични еквиваленти	29	77,314	50,380
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)		-	-
Вкупно тековни средства		308,337	398,082
ВКУПНО СРЕДСТВА		499,566	558,212
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви	30		
Основна главнина		12,542	12,542
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		4,332	4,332
Резерви		70,962	70,486
Акумулирана добивка		131,025	131,025
Пренесена загуба (-)		-	-
Добивка/Загуба за деловната година		5,161	476
Вкупно главнина и резерви		224,022	218,861
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци		-	-
Долгорочни обврски	31	67,394	69,296
Одложени даночни обврски		-	-
Тековни обврски	32		
Обврски спрема поврзани друштва		-	-
Обврски спрема добавувачи		52,876	49,720
Обврски за аванси, депозити и кауции		64,392	154,025
Обврски за даноци и придонеси на плата и надомести на плата		1,574	1,488
Обврски кон вработените		3,263	3,317
Тековни даночни обврски		9	8
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		86,036	61,491
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди		-	6
Вкупно тековни обврски		208,150	270,054
Вкупно обврски		275,544	339,350
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		499,566	558,212

Микросам ДОО Прилеп

Управител

Самоил Самак

Финансиски извештаи за 2018 година

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на Микросам ДОО Прилеп
за годината завршена на 31 декември 2018 година

	Белешки	31 декември 2018 во (000) МКД	31 декември 2017 во (000) МКД
Приходи од работењето		542,659	265,627
Приходи од продажба	5	471,346	248,819
Останати приходи	6	19,476	16,357
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	7	(134,603)	138,471
Капитализирано сопствено производство и услуги	8	51,837	451
Расходи од работењето		398,926	397,460
Трошоци за сировини и други материјали	9	205,282	204,998
Набавна вредност на продадени стоки	10	1,146	2,484
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	11	3,965	13,235
Услуги со карактер на материјални трошоци	12	57,082	54,530
Останати трошоци од работењето	13	25,068	28,501
Трошоци за вработените	14	84,062	73,659
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	15	21,608	19,877
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	16	494	177
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	17	220	1
Финансиски приходи	18	2,099	1,105
Финансиски расходи	19	5,077	7,267
Удел во загубата/добивката на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење	20	6,152	476
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	20	6,152	476
Данок на добивка	21	991	-
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	22	5,161	476
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка (загуба) за годината	23	5,161	476
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка (загуба) којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-

Микросам ДОО Прилеп
Управител
Самоил Самак

Финансиски извештаи за 2018 година
Белешките се составен дел на финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на Микросам ДОО Прилеп
за годината завршена на 31 декември 2018 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2017 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2018 година (во 000 МКД)
Основна главнина	12,542	-	-	12,542
Ревалоризациона резерва	4,332	-	-	4,332
Резерви	70,486	476	-	70,962
Акумулирана добивка	131,025	-	-	131,025
Пренесена загуба	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка / Загуба за финансиската година	476	4,685	-	5,161
Вкупно главнина и резерви	218,861	5,161	-	224,022

Микросам ДОО Прилеп
Управител
Самоил Самак

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Микросам ДОО Прилеп
за годината завршена на 31 декември 2018 година

	31 декември 2018 во 000 МКД	31 декември 2017 во 000 МКД
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	5,161	476
Амортизација на основни средства	21,608	19,877
Зголемување/намалување на тековните средства		
Долгорочни побарувања	-	106
Залихи	144,996	(142,302)
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(30,588)	130,386
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	1,244	(797)
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	787	(4,525)
Побарувања од вработените	-	-
Останати краткорочни побарувања	239	(296)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (ABP)	-	-
	116,678	(17,429)
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	3,156	(32,840)
Обврски за аванси, депозити и кауции	(89,633)	51,874
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	86	(1,452)
Обврски кон вработените	(54)	(2,506)
Тековни даночни обврски	2	(6)
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-
Обврски по заеми и кредити	24,545	(86,396)
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	(400)
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	(6)	6
	(61,905)	(71,720)
Вкупно нето готовина од оперативни активности	81,543	(68,795)
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Нематеријални средства	2,617	2,644
Материјални средства	(55,786)	(13,590)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	461	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(52,707)	(10,946)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви		0
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	(1,902)	29,068
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(1,902)	29,068
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	26,934	(50,673)
Готовина на почетокот од годината	50,380	101,053
Готовина на крајот од годината	77,314	50,380

Микросам ДОО Прилеп
Управител
Самоил Самак